

Полиса	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Број на полиса	Број на штета
Договарач на осигурувањето	<input type="text"/>	
	Презиме и име или назив на правен субјект	
Осигуреник	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Презиме и име	Матичен број
	<input type="text"/>	
	Адреса (поштенски број, место, улица, куќен број)	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Занимање (во моментот на случување на осигурениот случај)	Телефон
		E-mail
Општи податоци за несреќниот случај (незгодата)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Датум (време на незгодата)	Час
	<input type="text"/>	
	Место на незгодата	
	<input type="text"/>	
	Опис на незгодата	
	Дали несреќниот случај е потврден од полиција и дали се води истражна постапка во врска со истиот?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
	Дали осигуреникот имал конзумирано алкохол во последните 12 часа пред незгодата?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
Податоци за сметката	<input type="text"/>	Вид на сметка <input type="checkbox"/> ден. <input type="checkbox"/> дев.
	Назив на банката	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Број на сметка	ИБАН (кај девизни сметки)
	*Осигурената сума се исплаќа на осигуреникот.	

Согласност за наплата на премија

Согласен сум доколку за полисата по која е поднесено ова барање постои доспеана а ненаплатена премија, од висината на утврдениот надоместок кој УНИКА ЛАЈФ ќе биде утврдено да ми го исплати, прво да се наплати доспеаната ненаплатената премија, додека останатиот износ да биде исплатен на мојата т-ска сметка .

ДА НЕ

Потреба документација:

1. Фотокопија од полисата за осигурување
2. Комплетна медицинска документација од почетокот до завршувањето на лекувањето
3. Доказ за настанување на несреќниот случај, односно записник од МВР или истражен судија
4. Фотокопија од возачка и сообраќајна дозвола (само за сообраќајни незгоди)
5. Фотокопија од личната карта на осигуреникот
6. Фотокопија од трансакциска сметка на име на осигуреникот

Напомена:

Горенаведените документи се задолжителни при пријавување на барањето за исплата на штета.

Согласен/на сум моите лични податоци наведени во овој документ да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани за потребите на УНИКА Лајф а.д Скопје, како и да се изврши пренос на моите лични податоци во други држави кои се членки на ЕУ или други држави кои не се членки на ЕУ, а по претходно одобрение од Дирекцијата за заштита на личните податоци. Запознат/а сум дека наведените податоци претставуваат деловна тајна согласно законот за заштита на личните податоци, Законот за супервизија на осигурувањето и другите законски и подзаконски акти. Изјавувам дека наведените податоци се точни.